



## ОГЛАС БР.5/2013 за продажба на движни и недвижни ствари

НЕДВИЖНИ СТВАРИ				
Ред. Бр.	Дирекција/бр.заклучок/тип на продажба	Опис	Проценета/почетна вредност	Место и време на разгледување на стварите и одржување на јавна аукција/комерцијална продажба
1	2	3	4	
1	Регионална дирекција Скопје бр.24-46/35 Електронска јавна аукција	Стан со Бр. на КП 481, адреса Козара бр.13, Бр. на згр.1, намена на згр. 510, влез 001, Кат ПР, бр.001 внатрешна површина во м2 51	2.061.178,00	Разгледување: Во секое време на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Скопје ул. Козара бр.13, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 29.03.2013 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Ариф Алили, тел. 076/464-958
		Стан со Бр. на КП 481, адреса Козара бр.13, Бр. на згр.1, намена на згр. 510, влез 001, Кат ПР, бр.002 внатрешна површина во м2 33	1.358.924,00	
		Двор и под зграда со Бр. на КП 481, адреса Козара, Катастарска култура – Двор и под зграда, површина во м2 20/267	480.000,00	
		Помошни простории со Бр. на КП 481, адреса Козара бр.13, Бр. На згр.1, намена на згр. 511, внатрешна површина во м2 13/127	133.838,00	
ДВИЖНИ СТВАРИ				
2	Регионална дирекција Скопје бр.24-46/31 Трета електронска јавна аукција	ПМВ FIAT SICENTO van 1.1, SK-529-UF, 2007 година	140.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Центар за запленети движни ствари ул. Железничка бб Неготино, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 29.03.2013 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Ариф Алили, тел. 076/464-958
		ПМВ FIAT DOBLO CARGO, SK-155-RL, 2007 година	252.000,00	
		ПМВ FIAT DOBLO 223 CARGO, SK-850-RJ, 2007 година	252.000,00	
3	Регионална дирекција Скопје бр.24-46/33 Втора електронска јавна аукција	ТМВ ФАП -1414, 1989 година (нерегистрирано)	60.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Скопје ул. 11 Октомври бр.27, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 29.03.2013 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Ариф Алили, тел. 076/464-958
4	Регионална дирекција Штип бр.2216-4493/700/4-3 Девета електронска јавна аукција	ПМВ Автобус Санос, KU-796-CZ, 1990 година	650.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Центар за запленети движни ствари ул. Железничка бб Неготино, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 29.03.2013 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел. 075/402-632
		ПМВ Автобус Минибус Мецедес Бенз Спринтер 312ка, KU-546-CP, 1998 година	320.000,00	
5	Регионална дирекција Кавадарци бр.24-6772/6 Шеста електронска јавна аукција	ПМВ Автобус ФУРГОН, VE-497-KK, 2007 година	873.864,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Центар за запленети движни ствари ул. Железничка бб Неготино, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 29.03.2013 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Слободан Ивановски, тел. 076/446-584
		ПМВ Автобус ФУРГОН, VE-498-KK, 2007 година	917.034,00	
6	Регионална дирекција Штип бр.2419-8079/41-3 Пета електронска јавна аукција	ПМВ Лада Самара, ST-455-AD, 1993 година (неисправно)	10.000,00	Разгледување: Во секое време на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Штип ул. Плоштад Слобода бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 29.03.2013 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел. 075/402-632
7	Дирекција за големи даночни обврзници бр.23-1522/1 Дваесет и трета електронска јавна аукција	ПМВ Автобус ТАМ, 170 А 11 ТЛ, SK-268-MC, 1977 година	125.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Центар за запленети движни ствари ул. Железничка бб Неготино, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 29.03.2013 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Јулијана Билјановска, тел. 076/446-485
		ПМВ Автобус ТАМ, 170 А 11 М, SK-736-CN, 1978 година	90.000,00	
8	Дирекција за големи даночни обврзници бр.23-1522/1 Дваесет и втора електронска јавна аукција	ПМВ МАЗДА 626 ПИТД, SK-871-KD, 2000 година	130.000,00	
9	Регионална дирекција Штип Ст.бр.299/2006 Дваесета електронска јавна аукција	ТМВ Поли ЛАДА ВАЗ 21043, 1996 година (неисправно)	4.500,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Берово ул. Маршал Тито бр.6, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 29.03.2013 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел. 075/402-632
10	Регионална дирекција Штип бр.2215-29/06100-40269/13-2 Дванаесета електронска јавна аукција	Автоделови за разни возила 36 артикли-пумпа за гориво, крила лимени, маски, сијалици, везенлим, траверзери, заштитни лајсни и др.	75.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Центар за запленети движни ствари ул. Железничка бб Неготино, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 29.03.2013 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел. 075/402-632
11	Регионална дирекција Штип бр.2409-6876/1776/3 Пета електронска јавна аукција	Сепаре дрво платно, количина 18	14.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Центар за запленети движни ствари ул. Железничка бб Неготино, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 29.03.2013 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел. 075/402-632
		Маси дрвени, количина 10	7.000,00	
		Шанк стол, количина 1	700,00	
		Округла маса, количина 9	6.500,00	
12	Регионална дирекција Битола бр.24-19/15-6/4 Слободна комерцијална продажба	Пе црево М1-12000 М1		Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Прилеп ул. Крушевско Јаде бб, на 25.03.2013 од 9 до 15 ч. / Комерцијална продажба: На 29.03.2013 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Наташа Кочишка, тел. 076/464-027
		Гумици форшеда Ф 63, количина 2043		
		Гумици форшеда Ф 75, количина 60		
		Гумици форшеда Ф 90, количина 600		
		Гумици форшеда Ф 110, количина 195		
		Гумици форшеда Ф 125, количина 270		
		Гумици форшеда Ф 140, количина 53		
		Гумици форшеда Ф 160, количина 107		
		Гумици форшеда Ф 200, количина 34		
		Гумици форшеда Ф 280, количина 140		
		Гумици КМ Ф 90, количина 590		
		Гумици КМ Ф 75, количина 1094		
		Гумици КМ Ф 250, количина 326		
		Гумици КМ Ф 280, количина 42		
		Гумици КМ Ф 315, количина 323		
		Гумици КМ Ф 110, количина 575		
		Пенкала, количина 48000		
Мелена пластика, 32000 килограми				
Шишиња стаклени, количина 600				
Мелена пластика, 20300 килограми				

13	Дирекција за големи даночни обврзници бр.23-1520/1 Четврта електронска јавна аукција	Гарнитура за осовина, количина 5060 (делови за велосипед)	819.720,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://eaukcii.ujp.gov.mk">http://eaukcii.ujp.gov.mk</a> во Скопје ул. Боца Иванова бб (магазинот на складиште на АБЛ), на ден 22.03.2013 г. од 13 до 15 ч. Јавна аукција: На 29.03.2013 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Јулијана Билјановска, тел. 076/446-485
		Сајли за кочници, количина 4000 (делови за велосипед)	126.000,00	
		Мутери од 10 mm, количина 2500 (делови за велосипед)	22.500,00	
		Венец за осовина, количина 4000 (делови за велосипед)	43.200,00	
		Сајла за кочници без кошулицы, количина 4000 (делови за велосипед)	162.000,00	
		Надворешни гуми за велосипед, количина 9420	847.800,00	
		Мали надворешни гуми за велосипед, количина 1600	144.000,00	
		Внатрешни гуми за велосипед, количина 18.600	1.506.600,00	
		Седишта за велосипед, количина 5700	1.026.000,00	
		Рачни пумпи за велосипед, количина 300	24.300,00	
		Комплет рачки за велосипед, количина 400	39.240,00	
		Педали за велосипед, количина 2580	348.300,00	
		Жици (шпици) за бандажи, количина 21.600 (делови за велосипед)	291.600,00	
		Заден запчаник за велосипед, количина 1000	153.000,00	
		Гарнитура за вилушка, количина 1000 (делови за велосипед)	153.000,00	
		Помошни тркала, количина 390 (делови за велосипед)	70.200,00	
		Главини (за задни и предни осовини), количина 2.750	173.250,00	
		Масажери, количина 3.145	362.304,00	
		Столчиња на расклопување, количина 79	42.660,00	
		Кутии за алат, количина 50	13.500,00	
Греалици, количина 8	10.800,00			
14	Дирекција за големи даночни обврзници бр.23-1521/1 Дванаесета електронска јавна аукција	Инокс цистерни за вино од 10м <sup>3</sup> ПИМ Хасково, количина 3	4.233.069,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино ул. Индустриска бб (Винарија Горчев), на 22.03.2013 од 11 до 13 ч. Јавна аукција: На 29.03.2013 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Јулијана Билјановска, тел. 076/446-485
		Инокс цистерни за вино од 6м <sup>3</sup> ПИМ Хасково, количина 10		
		Инокс цистерни за вино од 3м <sup>3</sup> ПИМ Хасково, количина 4		
		Инокс цистерна за вино од 1м <sup>3</sup> ПИМ Хасково, количина 1		
		Ферментатори за вино од 6м <sup>3</sup> ПИМ Хасково, количина 4		
		Инокс цистерна термо од 5м <sup>3</sup> ПИМ Хасково, количина 1		
		Полначка за вино за плутени тапи, количина 1		
		Машина за плутени тапи, количина 1		
		Машина за етикети, количина 1		
		Машина за метални тапи, количина 1		
		Разладен уред-чилер, 62 kW, Делцхи, Италија, количина 1		
		Изменувач за температура Падован, количина 1		
		Филтер за вино, количина 1		
		Инокс цистерни за вино од 600 литри, количина 2		
Муљач за грозје, количина 1				
15	Регионална дирекција Скопје бр.24-46/28 Шеснаесета електронска јавна аукција	Орман трокрилен, количина 1	900,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Охрид х.Ривиера, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 29.03.2013 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Ариф Алили, тел. 076/464-958
		Регал 120x20, количина 1	720,00	
		Ладна комора сива, количина 1	10.000,00	
		Уметничка слика 185x1.20, количина 1	12.600,00	
		Уметничка слика 180x1.20, количина 1	12.600,00	
		Уметничка слика 1.45x70, количина 1	4.200,00	
		Уметничка слика 1.45x70, количина 1	4.200,00	
		Уметничка слика 145x70, количина 1	4.200,00	
		Уметничка слика 140x60, количина 1	4.200,00	
		Уметничка слика 110x80, количина 1	4.200,00	
		Уметничка слика 100x70, количина 1	4.200,00	
		Уметничка слика 100x73, количина 1	7.000,00	
		Уметничка слика 90x80, количина 1	3.500,00	
		Уметничка слика 90x70, количина 1	3.500,00	
16	Регионална дирекција Скопје бр.24-46/29 Единаесета електронска јавна аукција	Томограф од 3060 кг.	2.500.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Скопје Макошпед АД (складиште Мацари), секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 29.03.2013 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Ариф Алили, тел. 076/464-958
		Суниер, количина 1		
17	Регионална дирекција Скопје бр.24-123/30 Слободна комерцијална продажба	Чинии за овошје, количина 2		Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Центар за заплени ствари ул. Железничка бб Неготино, секој работен ден од 9 до 16 ч. / Комерцијална продажба: На 29.03.2013 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Ариф Алили, тел. 076/464-958
		Тендериња, количина 2		
		Тавчиња количина 4		
		Машина за печатење АДАСТ		
18	Регионална дирекција Скопје бр.24-46/32 Трета електронска јавна аукција	Машина за сечење хартија МАКСИМА	36.600,00	
		Машина за печатење АДАСТ	55.200,00	
19	Регионална дирекција Скопје бр.24-46/34 Прва електронска јавна аукција	Јакна за мотор, количина 7	77.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Центар за заплени ствари ул. Железничка бб Неготино, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 29.03.2013 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Ариф Алили, тел. 076/464-958
		Панталони заштитни, количина 9	90.000,00	
		Ракавици, количина 3	6.000,00	
		Елеци за вода, количина 3	3.000,00	
		Заштитник за резервоар, количина 29	20.300,00	
		Елеци кожни, количина 6	12.000,00	
		Визири за кациги, количина 107	85.600,00	

1) За стварите кои се предмет на електронска **ЈАВНА АУКЦИЈА (колона 1)**, може да учествуваат само оние лица кои претходно уплатиле депозит во висина од 10% од утврдената вредност на движните/недвижните ствари, најдоцна до 26.03.2013 година (вторник), на трезорска сметка на Министерство на финансии 100000000063095, депозитна сметка на Управа за јавни приходи 0900515679-696-10, приходна шифра 725939, програма 20.

Доколку депозитот е навремено уплатен, ќе добиете порака на вашата е-пошта (пријавена при регистрација за учество на електронската јавна аукција) дека ги исполнувате условите за учество на електронската јавна аукција.

Јавна аукција ќе се одржи по електронски пат со електронски сервиси кои ги обезбедува УЈП.

Условите за учество на јавното наоодавање и Упатството за употреба на е-аукциите се објавени на веб порталот <http://e-aukcii.ujp.gov.mk>

Учесникот кој дал најповолна понуда за движна ствар е должен веднаш да ја уплати разликата од купопродажната цена, а најповолниот купувач на недвижната ствар, во рок од 8 (осум) дена од денот на заклучување на електронската јавна аукција. Во спротивно, продажбата со решение се огласува за неважечка, а купувачот го губи правото на враќање на депонирањето депозит.

Стварите се продаваат по системот видено-купено, дополнително рекламации не се примаат.

На понудувачите чија понуда не е прифатена депозитот им се враќа по заклучувањето на јавната аукција. За истото ќе бидат известени со порака на нивната е-пошта.

2) За стварите кои се предмет на електронска **СЛОБОДНА КОМЕРЦИЈАЛНА ПРОДАЖБА (колона 1)**, сите заинтересирани лица треба да достават понуди на порталот во делот кој се однесува на слободна комерцијална продажба објавен од надлежната ДГДО/Регионална дирекција/Центар за складирање и впаричување на движни ствари (колона 1) во период за времетраење на електронската јавна аукција/слободната комерцијална продажба.

Стварите се продаваат по системот видено-купено. Дополнителни рекламации не се примаат.

Лицето чија понуда ќе биде прифатена ќе биде објавено на ден 29.03.2013 година (петок), на веб порталот на УЈП <http://e-aukcii.ujp.gov.mk>

Истиот во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на известувањето на неговата е-пошта дека неговата понуда е прифатена, должен е да изврши уплата на понудената цена, на трезорска сметка на Министерство на финансии 100000000063095, депозитна сметка на Управа за јавни приходи 0900515679-696-10, приходна шифра 725939, програма 20.